

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ

| | | |
|---|---|--|
| СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ Излегува по потреба Рок на рекламации 15 дена | 28.12.2018 Ростуше Број 17 Год. XXIII | <u>e-mail:mavrovorostuse@yahoo.com</u> Тел:(042)478–814; <u>478–815</u> |
|---|---|--|



Ростуше, 28 Декември 2018 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше("Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше" број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за усвојување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2019 година

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2019 година– број: 08 – 398/4 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 21 – тата седница одржана на ден 22.12.2018 година.

Бр.09-402/1
25.12.2018 год.
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 36,став 1,точка 2 Од Законот за локална самоуправа /"Службен весник на РМ" 5/2002/,а во согласност со член 31 од Закон за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2005; 4/2008; 103/2008; 156/2009; 95/2010; 180/2011; 171/2012; 192/2015 и 167/2016)., и член 22, став 5 од законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа. Како и врз основа на член 25, став 1, точка 4 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше/ Сл.Гласник 06/2008 со пречистен текст, и член 149, став 2 , од Деловникот за работа на Советот.

Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 22.12.2018 година, донесе:

О Д Л У К А

За усвојување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2019 година

Член 1

Советот на Општина Маврово и Ростуше го усвои буџетот за 2019 година проектиран на следниот начин:

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Вкупно приходи | 167.029.015,00 денари |
| • Даночни приходи | 30.020,000,00 денари |
| • Неданочни приходи | 2.010.000,00 денари |
| • Капитални приходи | 8.100.000,00 денари |
| • Приходи од дотации | 81.504.000,00 денари |
| • Приходи од трансвери ... | 31.045.015,00 денари |
| • Приходи од донации | 14.350.000,00 денари |
| Вкупно расходи | 165.065.000,00 денари |
| • Од утврдени намени..... | 186.793.980,00 денари |
| • Расходи од резерви..... | 1.100.000,00 денари |
| Вкупни Дефицит..... | -20.864.965,00 денари |

1. Расходи распоредени во следните подпрограми:

Совет на општина; градоначалник; месна самоуправа; општинска администрација; урбанистичко планирање; поттикнување развој на туризмот; капитални трошоци на општината; изградба на комерцијални објекти; јавно осветлување; одржување и заштита на локални патишта; изградба и реконструкција на локални патишта;

28 Декември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.16 стр. 280
изградба на систем за водоснабдување; изградба на системи за одведување на
отпадни води; културни манифестации и творештво; спорт и рекреација; средно
образование; основно образование; заштита на животната средина.

Член 2

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделни програми и
подпрограми ќе ги извршува градоначалникот на општината.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше”.

Бр.08-398/4
22.12.2018 год.
Р о с т у ш е

Совет на Општина Маврово и Ростуше
П р е т с е д а т е л
Алил Алили, с.р..

260.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на
РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на
Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број
03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе
следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на
административните службеници за 2019 година

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на
административните службеници за 2019 година – број: 08 – 398/5 што Советот на
Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 21 – тата седница одржана на ден 22.12.2018
година.

Бр.09-402/2
25.12.2018 год.
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници („Службен
весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15 и 5/16), Советот на
општина Маврово и Ростуше, на седницата одржана на 22.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на вредност на бодот за платитена административните службеници за
2019 година

Член 1

Вредноста на бодот за платите на административните службеници за 2019 година
изнесува 76,80 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на
општина Маврово и Ростуше“, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2019
година.

Бр.08-398/5
22.12.2018 год.
Р о с т у ш е

Совет на Општина Маврово и Ростуше
П р е т с е д а т е л
Алил Алили, с.р..

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше ("Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше" број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2019 година

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2019 година – број: 08 – 398/6 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 21 – тата седница одржана на ден 22.12.2018 година.

Бр.09-402/3
25.12.2018 год.
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.61/04, бр.96/04, бр.67/07, бр.156/09, бр.47/11, 192/15 и 209/2018) и член 25 став 1 точка 4 од Статутот на Општината Маврово и Ростуше ("Службен гласник на Општината Маврово и Ростуше бр.03/2006, 06/2008 и 13/2010), Советот на Општината Маврово и Ростуше на 21-та седница одржана на 22.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А

за извршување на Буџетот на Општината Маврово и Ростуше за 2019 година

Член 1

Буџетот на Општината Маврово и Ростуше за 2019 година (во понатамошниот текст Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука.

Член 2

Буџетот на Општината се состои од: Основен буџет, Буџет на самофинансирачки активности, Буџет на дотации, Буџет на кредити и Буџет на донации.

Член 3

Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

Член 4

Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да преземаат обврски.
За да се преземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.

Член 5

Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите приливи на основниот буџет на општината.

Градоначалникот на општината во случај кога очекуваните приходи и други приливи на основните буџети се реализираат на повисоко ниво од планот може да изврши дополнителни отплати на главнина и камата на долг.

Доколку во текот на извршувањето на буџетот градоначалникот на општината оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со

28 Декември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.16 стр. 282
Буџетот или реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапува од планот, предлага на Советот на општината изменување и дополнување на Буџетот.

Член 6

Пренамената во рамките на одобрените Буџети на буџетските корисници ја одобрува Советот на општината.

Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по претходно одобрување од Советот на општината.

Одобрените средства со буџет на ниво на ставка во рамки на потпрограма и буџет, не може да бидат намалени повеќе од 20% со Одлука за прераспределба во тековната фискална година.

Одобрените средства за плати и надоместоци во рамки на буџет не можат да се зголемат со прераспределба повеќе од 10%.

Член 7

Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки активности; буџетот на дотации, буџетот на донации и/или буџет на заеми планираните приходи и други приливи не се реализираат, односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на општината на одобрување.

Член 8

Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по месеци.

Член 9

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во Буџетот, согласно законските прописи.

- коефициент за утврдување на плата на избраното и именувано лице – Градоначалник се определува според бројот на жителите во општината, а вредноста на коефициентот за плата се утврдува согласно законските прописи. Вредноста на коефициентот за платата на избрани и именувани лица во Републиката, изнесува 26.755,00 денари.

- за вработените кои имаат статус на административни службеници вредноста на бодот за утврдување на бруто платите се утврдува со Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на административните службеници која ја донесува Советот.

- за вработени кои немаат статус на државни службеници вредноста на бодот за утврдување на бруто плата изнесува 50,50 денари.

Член 10

Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи, кои се финасираат со блок дотации се спроведува на следниот начини:

- средствата се планираат на наменската сметка (930), а се извршуваат преку сметката- дотации на локални јавни установи (903),

- локалните јавни установи финасирани со блок дотации од општинскиот буџет се должни во рок од два дена пред исплатата на платите на вработените до Општината да достават барање за одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат следните обрасци: ПДД-МП иМП-1, копија од рекапитулација од пресметани бруто и

нето плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по име и презиме, бруто и нето плати за месецот за кој се однесува платата.

- во случај на нови вработувања во локалните јавни установи кои се финансираат од општинскиот буџет истите се должни да достават писмено известување за обезбедени финансиски средства од страна на градоначалникот и да приложат образец М-1, а за новите вработувања кои се финансираат од блок дотацијата се доставува известување за обезбедени финансиски средства од надлежното Министерство и Министерство за финансии и се приложува образец М-1.

Член 11

Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи кои се финансираат од Буџетот на дотации ја контролира и одобрува Министерството за финансии.

Градоначалникот на општината одделните пресметки на локалните јавни установи ги доставува до ресорното Министерство од кое се трансферира блок дотација.

Ресорните Министерства доставените пресметки за исплата на бруто плати и надоместоци ги доставуваат до Министерство за финансии за контрола и евиденција.

Член 12

На членовите на Совет на Општината Маврово и Ростуше им припаѓа месечен надоместок за присуство на седницата на Советот и надоместок за патните и дневните трошоци.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот на Општината Маврово и Ростуше се утврдува во процентуален износ и изнесува 40% од просечната месечна нето плата во Републиката исплатена за претходната година.

На претседателот на Совет на Општината Маврово и Ростуше за раководењето и организирањето на работата на Советот, надоместокот од став 2 на овој член се зголемува за 30%.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се исплатува за присуство на сите седници на Советот во тековниот месец.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се намалува за 30% за секое отсуство од седниците на Советот.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот не се исплатува доколку членот на Советот не присуствувал на ниту една седница на Советот во тековниот месец.

Месечниот надоместок за присуство на седницата на Советот не се исплатува доколку Советот во тековниот месец не одржал седница.

На членовите на Советот на Општината Маврово и Ростуше им се исплатуваат надоместоците за патни и дневни трошоци за службени патувања во земјата и странство според прописите кои се однесуваат на административните службеници вработени во општинската администрација.

Член 13

Регресот за годишен одмор за вработените во општинската администрација изнесува 40% од просечна исплатена месечна нето плата по вработен.

Член 14

Надоместокот на дневница за службено патување во Републиката без трошоци за ноќевања изнесува 500 денари.

Износот на дневници за службено патување во странство се исплатува и тоа:

- 50% од утврдената дневница, ако се поднесе сметка за сместување, како и во случаи кога сместувањето не паѓа на товар на органот на управата,

- 20% од утврдената дневница, ако издатоците за сместување и исхрана не паѓаат на товар на органот на управување.

- 5% од утврдената дневница, ако издатоците за стручно оспособување и усовршување не паѓаат на товар на органот на државната управа, а престојот е над 30 дена.

Пресметката на издатоците за службено патување во странство преку дневница се одредува и тоа:

- една дневница - за секои 24 часа поминати на службено патување во странство и ако вкупното патување трае подолго од 12 часа и

- половина дневница за време од 12 часа поминати на службено патување во странство, како и во случај кога остатокот од времето во континуитет е подолго од 8 часа.

Член 15

Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување, и други случаи на вработениот во општината и локалната јавна установа му се исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен.

Во случај на смрт на вработениот во општината и локалната јавна установа, на неговото семејство му припаѓа парична помош, во износ од две последни исплатени плати во органот каде што бил вработен работникот, но не повеќе од 30.000 денари.

На вработениот во општината и локалната јавна установа во случај на смрт на член на потесно семејство (родител, брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноците, посвоените деца и деца земени на издржување) доколку живеел во заедница, му припаѓа парична помош во висина на една последна исплатена просечна месечна плата во органот каде што бил вработен работникот, но не повеќе од 15.000 денари.

Живеењето во заедница подразбира вработениот и членот на потесното семејство да се со место на живеење на иста адреса што се докажува со документ за идентификација.

Надоместоците од ставовите 1, 2 и 3 од овој член се исплатуваат по претходно доставено барање во тековната година.

Сите исплати на предните надоместоци се вршат врз основа на претходно оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на Градоначалникот на општината.

Средствата за овие намени се планираат во Буџетот на општината во програма Д0- Градоначалник подставка 413110 тековни резерви (разновидни расходи).

Член 16

Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработениот во Општината и локалната јавна установа се исплаќа врз основа на член 9 став 1 алинеја 2 и став 2 од Законот за исплата на платите и изнесува двократен износ од просечната исплатена месечна плата во Републиката за соодветниот месец во кој работникот заминува во пензија и се планира во Буџетот на општината.

Средствата за вработениот во општината се планираат во програмата Е0 – Општинска администрација, односно за вработениот во локалната јавна установа во Програма Д0 – Градоначалник на ставка 464 Разни трансфери – 464940 – Трансфери при пензионирање.

Член 16а

Како мерка за стимулација на наталитетот на локалното население и заштитата на децата, општината исплаќа еднократен надомест за секое новороденче родено во текот на 2019 година на подрачјето на општината во нето износ од 5,000.00 денари.

Надоместокот се исплаќа врз основа на член 6, став 3 од Законот за заштита на децата (“Службен весник на РМ“, бр. 23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016, 163/2017, 21/2018 I 198/2018).

Средствата за оваа намена се планира да се исплаќаат од Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2019 година, Програма А0 – Совет на општина, ставка 471230 – Помош за новороденчиња.

Условите, критериумите и начинот на остварување на правото од став 1 на овој член со Правилник го определува Советот на општината.

Член 17

Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите се извршува со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, со ситуација и други документи почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за расходите не може да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи во противвредност на 6.000,00 денари, при што задолжително мора да биде приложена фискална сметка, а расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 18

За средствата утврдени во Буџетот на Општината во рамките на резервите (постојана и тековна буџетска резерва-во програма А0-Совет на општина.), одлучува Советот на општината, а ги извршува Градоначалникот.

За средствата утврдени во Буџетот на општината во рамките на резервите (тековна буџетска резерва) во програма Д0-Градоначалник, одлучува Градоначалникот на општината до износ од 10.000 денари.

За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе годишен извештај за користењето на средствата од резервите.

Член 19

За средствата распоредени во сите програми и потпрограми во Буџетот за 2019 година одлучува Градоначалникот на општина Маврово и Ростуше во рамки на утврдени износи во Буџетот, освен за трошење на средствата од подставките во програма Совет на општина А0 и тоа:

- тековна резерва, трансфери до здруженија на граѓани и фондации и трансфери до невладини организации,
- трансфери до спортски клубови и
- други трансфери за кои одлучува Советот на општина Маврово и Ростуше .

Член 20

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и потпрограми ги извршува Градоначалникот на општината.

Член 21

Буџетските корисници можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат испразнети работни места само под услов, ако за тоа се обезбедени средства во Буџетот на општината. За обезбедените средства Градоначалникот на општината дава писмено известување за обезбедените средства, по претходно дадено позитивно мислење од Министерство за информатичко општество и администрација на актите за систематизација.

Член 22

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се

враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно, или на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи.

Член 23

Буџетот на Општината Маврово и Ростуше се извршува од 01.01.2019 до 31.12.2019 година.

Член 24

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општината Маврово и Ростуше”, а ќе се применува од 01 Јануари 2019 година.

Бр.08-398/6
22.12.2018 год.
Ростуше

Совет на Општина Маврово и Ростуше
Претседател
Алил Алили, с.р..

262.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за набавка на книги

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за набавка на книги од авторот Селим Мерсимоски – број: 08 – 398/7 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 21 – тата седница одржана на ден 22.12.2018 година.

Бр.09-402/4
25.12.2018 год.
Ростуше

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 05/2002/, а во согласност со член 15, став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година.

Советот на Општината на седницата одржана на ден 22.12.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

За набавка на книги

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Маврово и Ростуше одобрува набавка на 100 примероци книги Корените на “Мустафа Кемал Ататурк” по цена од 150.00 денари од авторот Селим Мерсимоски.

За набавката на книгите се одобруваат средства во износ од 15.000,00 денари Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2019 година.

Член 2

Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 22.11.2018 година.

28 Декември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.16 стр. 287
Средствата ќе бидат префрлени на трансакциска сметка на Селим Мерсимоски која се води во Стопанска банка АД – Скопје со број: 200001357725094 и ЕМБГ xxxxxxxxxxxx.

Член 3

Оваа одлука ќе биде објавена во “Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” а ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување.

Бр.08-398/7
22.12.2018 год.
Ростуше

Совет на Општина Маврово и Ростуше
Претседател
Алил Алили, с.р..

263.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за одобрување на парична помош за лекување

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за лекување на сопругата на Зунуни Џеват – број: 08 – 398/8 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 21 – тата седница одржана на ден 22.12.2018 година.

Бр.09-402/5
25.12.2018 год.
Ростуше

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 05/2002/, а во согласност со член 15, став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година.

Советот на Општината на седницата одржана на ден 22.12.2018 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

За одобрување на парична помош за лекување

Член 1

Се одобрува парична помош во износ од: 10.000,00 денари за лекување на сопругата на Зунуни Џеват од село Присојница од Општина Маврово и Ростуше, вработен во Општината..

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2019 година а ќе бидат наменети за лекување и други медицински третмани..

Член 2

Паричната помош од член 1 на оваа Одлука се доделува врз основа на поднесено писмено барање со медицинска документација . на ден 10.12.2018 година, .

Член 3

Оваа одлука ќе биде објавена во “Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” а ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување.

Бр.08-398/8
22.12.2018 год.
Ростуше

Совет на Општина Маврово и Ростуше
Претседател
Алил Алили, с.р..

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше ("Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше" број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за одобрување на парична помош

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош на Муарем Салиу од село Врбјани – број: 08 – 398/9 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 21 – тата седница одржана на ден 22.12.2018 година.

Бр.09-402/6
25.12.2018 год.
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 05/2002/, а во согласност со член 15, став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година.

Советот на Општината на седницата одржана на ден 22.12.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

За одобрување на парична помош

Член 1

Се одобрува парична помош во износ од: 7.000,00 денари за помош на лицето Муарем Салиу од село Врбјани од Општина Маврово и Ростуше.

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2019 година а ќе бидат наменети за подобрување на неговата финансиска состојба.

Член 2

Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 10.12.2018 година.

Средствата ќе бидат исплатени на трансакциска сметка која се води во ХАЛК БАНКА со број 270700041484327 и ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxx.

Член 3

Оваа одлука ќе биде објавена во "Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше" а ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување.

Бр.08-398/9
22.12.2018 год.
Р о с т у ш е

Совет на Општина Маврово и Ростуше
Претседател
Алил Алили, с.р..

265.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше ("Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше" број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за одобрување на парична помош за лекување

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на парична помош за лекување на Абдула Мифтари – број: 08 – 398/10 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 21 – тата седница одржана на ден 22.12.2018 година.

Бр.09-402/7
25.12.2018 год.
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 05/2002/, а во согласност со член 15, став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година.

Советот на Општината на седницата одржана на ден 22.12.2018 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

За одобрување на парична помош за лекување

Член 1

Се одобрува парична помош во износ од: 50.000,00 денари за лекување на Абдула Мифтари од село Ростуше од Општина Маврово и Ростуше.

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2019 година а ќе бидат наменети за лекување и други третмани.

Член 2

Паричната помош се доделува врз основа на поднесено писмено барање на ден 26.11.2018 година.

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2019 година на трансакциона сметка на Садета Мифтари која се води во ТТК Банка со број 290500017895168 и ЕМБГ xxxxxxxxxxxx.

Член 3

Оваа одлука ќе биде објавена во "Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше" а ќе влезе во сила со денот на нејзиното објавување.

Бр.08-398/10
22.12.2018 год.
Р о с т у ш е

Совет на Општина Маврово и Ростуше
Претседател
Алил Алили, с.р..

266.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше ("Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше" број 03/2015) (пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за доделување на парична помош за лекување на Абдулџелал Рамадани

28 Декември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.16 стр. 290
СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за доделување на парична помош за лекување на Абдулцелал Рамадани од село Скудриње – број: 08 – 398/11 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 21 – тата седница одржана на ден 22.12.10.2018 година.

Бр.09-402/8
25.12.2018 год.
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше
Градоначалник
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ број 05/2002), а во согласност со член 15, став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година).

Советот на Општината на седницата одржана на ден 22.12.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

За доделување на парична помош за лекување на Абдулцелал Рамадани

Член 1

На Абдулцелал Рамадани од село Скудриње му се одобрува парична помош во износ од 30.000,00 денари за лекување. Врз основа на поднесено писмено барање од 19.12.2018 година и медицинска документација.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука Општина Маврово и Ростуше ќе ги исплати од буџетот на Општината за 2019 година, на трансакциска сметка на Абдулцелал Рамадани која се води во Стопанска Банка АД – Скопје со број: 200002450720373 и ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxx.

Член 3

Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше”.

Бр.08-398/11
22.12.2018 год.
Р о с т у ш е

Совет на Општина Маврово и Ростуше
Претседател
Алил Алили, с.р..

267.

Врз основа на член член 24-а став 1 точка 1 од Законот за јавни претпријатија (Сл. Весник на РМ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018) и член 50 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр 05/02), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 24.12.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

За разрешување од функцијата вршител на должноста директор на Јавно претпријатие за комунални дејности „МАВРОВО“ Маврови Анови

1. Со ова Решение лицето Дијана Давидовски, од с.Маврово, по нејзино барање се разрешува од функцијата вршител на должноста директор на Јавно претпријатие за комунални дејности „МАВРОВО“ Маврови Анови, избрана со Решение број 09-197/8 од 14.12.2017 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше.

Образложение

Согласно член 24-а став 1 точка 1 од Законот за јавни претпријатија Сл. Весникна РМ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), именованата избрана за вршител на должност директор на Јавно претпријатие за комунални дености „Маврово“ Маврови Анови со Решение, број 09-197/8 од 14.12.2018 година, по нејзино барање од лични или семејни причини има поднесено писмена оставка, на дъен 24.12.2018 година од назначената функција вршител на должноста директор на Јавно претпријатие за комунални дејности „МАВРОВО“ Маврови Анови. Градоначалникот ја прифати писмената оставка и на основа на гореизнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има право на жалба до Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше во рок од 8 дена од денот на донесувањето на ова Решение до надлежното министерство.

Решението е доставено до:

- Дијана Давидоски
- ЈПКД „Маврово“ М.Анови
- Архивата на општината
- Агенција за вработување Гостивар

Општина Маврово и Ростуше
ГРАДОНАЧАЛНИК
Медат Куртовски с,р

Број 09-197/12
24.12.2018 год.

268.

Врз основа на член 24-а од Законот за јавни претпријатија (Службен Весникна РМ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 61/2015, 39/2016 и 64/2018) и член 50 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весникна РМ бр 05/02), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 25.12.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

За именување на вршител на должноста директор на Јавно претпријатие за комунални дејности „МАВРОВО“ Маврови Анови

1. АЛЕКСАНДРА МАТЕСКА од с.Леуново, со Висока стручна спрема се именува за вршител на должноста директор на Јавно претпријатие за комунални дејности „МАВРОВО“ Маврови Анови.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, од кога и ќе почне да се применува, а ќе се објави во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше.

Образложение

Согласно член 24-а од Законот за јавни претпријатија (Службен Весникна РМ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Александра Матеска од с.Леуново, вработена во ЈПКД „Маврово“ како Раководител на Одделение за стручни (технички) работи, со Висока стручна спрема се именува за вршител на должноста директор на Јавното претпријатие за комунални дејности „Маврово“ Маврови Анови. Именовањето е за

28 Декември 2018 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.16 стр. 292 период од 6 /шест/ месеци почнувајќи од денот на донесување на ова Решение. На основа на гореизнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има право на жалба до Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше во рок од 8 дена од денот на донесувањето на ова Решение.

Решението е доставено до:

- Александра Матеска
- ЈПКД „Маврово“ М.Анови
- Архивата на општината
- Агенција за вработување Гостивар

Општина Маврово и Ростуше
ГРАДОНАЧАЛНИК
Медат Куртовски с,р

Број 09-197/15
25.12.2018 год.

269.

Врз основа на член 58 став 1и став 2 од Законот за градежно земјиште /„Службен Весник на РМ,, број 15/2015, 98/2015, 193/15, 226/2015 и 31/2016/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 24.12.2018 година ја донесе следната

О Д Л У К А

За формирање на Комисија за спроведување на постапка за јавно наддавање

Член 1

Со оваа Одлука Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше формира Комисија за спроведување на постапката за јавно наддавање за менаџирање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија, во следниот состав;

- Абдија Салиу – Советник за Изводи од урбанситички планови и одобренија за градење – претседател,
- Садредин Елезоски – Раководител на Одделение за инспекциски надзор – член и
- Харис Ибраими – Советник за управување со градежно земјиште – член
- Ќирко Џуковски – Раководител на Одделение за урбанизам, комунални дејности, ЛЕР и заштита на животна средина - член и
- Дијана Трипуновска – Градежен и даночен извршител - член

Член 2

Со донесување на оваа Одлука, престануваат со важност Одлуката за именување на членови на Комисија за спроведување на постапката за јавно наддавање за менаџирање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија број 08-335/1 од 01.11.2011 година, број 08-335/2 од 26.12.2011 година и број 09-52/1 од 10.02.2015 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе објави во „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше.

Доставено до
- Именованите
- Архива
- Одделение за урбанизам, ЛЕР и заштита на животна средина
број 09-399/1
24.12.2018 год.

Општина Маврово и Ростуше
ГРАДОНАЧАЛНИК
Медат Куртовски с,р

Врзоснованачлен 47 став 2 одЗаконотзаугостителскадејност /„Сл.Весникна РМ” број 62/2004, 89/2008, 115/2010, 53/2011, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/16, 39/16, 53/16 и 71/16/ ГрадоначалникотнаОпштинаМаврово и Ростуше, донесе, наден 26.12.2018 година

РЕШЕНИЕ

За разрешување и именување на член на Комисија за категоризација на објекти за сместување од мал обем

1. ВоРешениетозаформањанаКомисијазакатегоризацијанаобјектисаместувањеод малобем, број 09-277/1 од 05.09.2018 година („Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 12/2018), наместото на членот АјбејанАјдини, се именува лицето Илбер Имероски.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше.
3. Примерок од ова Решение да се достави до претседателот на Комисијата, разрешениот и именуваниот член.

Решението е доставено до:

- архивата на општината Општина Маврово и Ростуше
- претседателот на Комисијата
- разрешениот член
- именуваниот член

ГРАДОНАЧАЛНИК
Медат Куртовски, с.р.

Број 09-277/2

26.12.2018 год.

СОДРЖИНА

| | |
|--|-----|
| 259.Одлука за усвојување на Буџет на Општина Маврово и Ростуше за 2019 година..... | 279 |
| 260.Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на административните службеници за 2019 година..... | 280 |
| 261.Одлука за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2019 година..... | 281 |
| 262. Одлука за набавка на книги од авторот Селим Мерсимоски..... | 286 |
| 263.Одлука за одобрување на парична помош за лекување на сопругата на Зунуни Џеват..... | 287 |
| 264.Одлука за одобрување на парична помош на Муарем Салиу од село Врбјани..... | 288 |
| 265.Одлука за одобрување на парична помош за лекување на Абдула Мифтари | 289 |
| 266.Одлука за доделување на парична помош за лекување на Абдулџелал Рамадани од село Скудриње | 290 |
| 267.Решение за разрешување од функцијата вршител на должноста директор на Јавно претпријатие за комунални дејности „МАВРОВО” Маврови Анови | 290 |
| 268.Решение за именување на вршител на должноста директор на Јавно претпријатие за комунални дејности „МАВРОВО” Маврови Анови | 291 |
| 269.Решение за формирање на Комисија за спроведување на постапка за јавно наддавање | 292 |
| 270.Решение за разрешување и именување на член на Комисија за категоризација на објекти за сместување од мал обем | 293 |

Прилози: Буџет на Општина Маврово и Ростуше за 2019 година.

ИЗДАВА И УРЕДУВА СЛУЖБА НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ